

СКОПЈЕ ЦЕНТАР

СКОПЈЕ ЦЕНТАР

СКОПЈЕ - БИСЕР

ОХРИД

КУМАНОВО



Ул. Никола  
Вапцаров бр. 22,  
1000 Скопје, Р.  
Македонија



+389 2 3238081,  
+389 2 3238082



fibula@t.mk

Ул. Македонија бр.  
21, 1000 Скопје, Р.  
Македонија

+389 2 3116865,  
+389 2 3216391

fibula2@t.mk

Бул. Јане Сандански  
бр. 82/1/7, Скопје, Р.  
Македонија

+389 2 2437606,  
+389 2 2456353

fibulabiser@t.mk

Ул. Македонски  
Просветители бр. 14  
А, 6000 Охрид, Р.  
Македонија

+389 46 250745

fibulaohrid@t.mk

Ул. III Македонска  
Ударна Бригада бр.  
52, 1300 Куманово, Р.  
Македонија

+389 31 420220

fibulakumanovo@t.mk



**FIBULA**  
AIR Travel Agency

ЛИЦЕНЦА А

## 28.12-01.01.2019

# НОВА ГОДИНА ВО ИСТАНБУЛ

### 5 ДЕНА / 3 НОЌЕВАЊА – АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ

**Истанбул** - најкосмополитски град во светот, град на контрасти, единствен град кој ги преплавува сите сетила, град кој fascинира. Истанбул пречекува опсипан со светлина, град кој никогаш не спие-улицы полни со весели и насмеани луѓе, шаренило од бои, мириси, идеален спој на култура и религија, место на кое се состануваат Европа и Азија.



ЦЕНА

# 125€

7.725 МКД

За рез. До 15.11.

3 НОЌЕВАЊА  
СО  
ПОЈАДОК



3

## 1 ден 28.12.2018 (Петок)

Поаѓање во 16:30 часот од автобуска станица на перонот за меѓународни поаѓања. Ноќно возење преку Грција со попатни паузи за одмор.

## 2 ден 29.12.2018 (Сабота)

Пристигнување во Истанбул во утринските часови. Слободно време за прошетка и шопинг во еден од трговските центри во близина, Хисториа. Сместување во хотел после 12:00. Факултативна посета на трговскиот центар **Sapphire** сместен во највисоката зграда во Европа (236 м) од каде се пружа прекрасна панорамска глетка на Истанбул. Виртуелна прошетка низ Истанбул со хеликоптер во 4D кино. (надлетување на најзначајните историски обележја: Аја Софија, Топ Капи, Моминската кула, Босфор, Цистерната, Галата мостот...) Враќање во хотел. **Ноќевање**.

## 3 ден 30.12.2018 (Недела)

**Појадок.** Факултативна посета на најубавата султанска палата со непроценливо богатство, Палатата **Долма Бахче Сарај** со стручен водич. Факултативно крстарење со **брод по Босфор**, со панорамски разглед на палатите од двете страни на каналот и мостовите кои ги поврзуваат Европа и Азија. Враќање во хотел или слободно попладне за шопинг и прошетка на познатата улица **Истиклал** на Таксим, или посета на трговскиот центар **Џевахир**. **ФАКУЛТАТИВНО** – Предновогодишна забава во

национален ресторан: со вечера, пијалок и ориентална програма со музика и танчерки. **Ноќевање**.

## 4 ден 31.12.2018 (Понеделник)

**Појадок.** По појадокот, Факултативно - панорамски разглед на градот со стручен водич: Лалели Џамија, Јени Џамија, Беџазит Кула, Златен Рог, Валенсов Аквадукт, Таксим, Сулејманија, Хиподром. Посета и влез во локалитетите: Султановиот дворец опкружен со море од сите страни **Топ Капи Палатата** – музеј со непроценлива колекција на споменици и уметнички дела – сегашниот изглед на Палатата датира од времето на Сулејман Величествениот; Џамијата Султан Ахмед наречена и **Сина Џамија** поради своите бои: сина, зелена и бела, Црквата **Аја Софија**, подоцна пренаменета во џамија, а денес работи како музеј. Враќање во хотел или Предлог: шопинг во Капали Чаршија, една од најстарите и најголемите покриени пазари во светот со повеќе од 1200 улици.

**ДОЧЕК НА НОВА ГОДИНА** на отворено во монденскиот дел на Истанбул-**Ортакој** познат како Истанбулски Монмартр со организиран превоз. Враќање во хотел. **Ноќевање**.

## 5 ден 01.01.2019 (Вторник)

Одјавување од хотел до 12:00. Поаѓање за Скопје со попатна посета на трговскиот центар **Форум** со можност за индивидуална посета на **Аквариумот**. Пристигнување во Скопје наредниот ден во утринските часови.

### Во цената се вклучени следниве услуги:

- ✓ Превоз со високо туристички автобус
- ✓ 3 ноќевања со појадок во хотел PELICAN HOUSE HOTEL 3\* [www.pelicanhousehotel.com](http://www.pelicanhousehotel.com)
- ✓ Организација и водство на патувањето

### Во цената не се вклучени следниве услуги:

- ✗ Целодневен разглед на градот со локален водич и превоз 10 еур
- ✗ Крстарење по Босфор (20 еур со превоз и водич)
- ✗ Посета на Палатата Долма Бахче (30 еур со вклучена влезница, превоз и водич)
- ✗ Посета на највисоката зграда во Европа Сафир Сеир терасата 10 еур
- ✗ Влезница за Сеир терасата и 4Д кино
- ✗ Влезници за посета на локалитетите со водич: Аја Софија (15 еур) и Топ Капи (15 еур)
- ✗ Патничко и здравствено одигување 185 мкд

- Плаќањето е задолжително во денари (1 еур = 61.8 мкд)
- За ова патување потребен е валиден биометриски пасош со важност 150 дена од денот на патувањето
- Краен рок за пријавување 15.12.2018
- Краен рок за откажување на аранжманот од страна на агенцијата 7 дена пред патување
- За резервација задолжителна уплата од 30% од вкупниот износ, целосна доплата 10 дена пред патување
- Програмата е лектурирана од лектор Ана Бачваровска
- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 40 патници
- За овој аранжман важат општите услови на патување на Фибула Ер Травел и СКТМ